



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Ракописите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Петок, 14 декември 1979
Скопје
Број 38 Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 509 динари. Овој број чини 8 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

477.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници за научни дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОТВРДУВАЊЕ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ ВО РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ

Се потврдува Самоуправната спогодба за здружување во Републичка заедница на научните дејности, што ја донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 7 јули 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3012
4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

478.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 28 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“ бр. 27/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА ИСХРАНА НА СТУДЕНТИТЕ „ИСХРАНА“ — СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ПО КОИ УЧЕСТВУВААТ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА И СТУДЕНТИТЕ

Се дава согласност на Статутот на Основната организација за исхрана на студентите „Исхрана“ во Скопје, во делот со кој се уредуваат прашањата по кои во одлучувањето учествуваат претставниците на општествената заедница и студентите, што го донесоа работниците на Основната органи-

зација за исхрана на студентите „Исхрана“ во Скопје, на референдумот одржан на 27 декември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3011
4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

479.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 28 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“ број 27/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА САМОУПРАВНАТА СПОГОДБА ЗА ЗДРУЖУВАЊЕ НА ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД ВО РАБОТНА ОРГАНИЗАЦИЈА „СТУДЕНТСКИ ЦЕНТАР — СКОПЈЕ“ ВО СКОПЈЕ, ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ПО КОИ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО УЧЕСТВУВААТ ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА И СТУДЕНТИТЕ

Се дава согласност на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Работна организација „Студентски центар — Скопје“ во Скопје, во делот со кој се уредуваат прашањата по кои во одлучувањето учествуваат претставници на општествената заедница и студентите, што ја донесоа работниците на основните организации на здружениот труд „Студентски центар — Скопје“ во Скопје, на референдумот одржан на 27 декември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3013
4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

480.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија и член 8 од Законот за самоуправните интересни заедници за научни дејности („Службен весник на СРМ“ бр. 9/78), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ПОТВРДУВАЊЕ СТАТУТОТ НА РЕПУБЛИЧКАТА ЗАЕДНИЦА НА НАУЧНИТЕ ДЕЈНОСТИ**

Се потврдува Статутот на Републичката заедница на научните дејности, што го донесе Собранието на Заедницата на седницата одржана на 7 јули 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3014

4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

481.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, и член 28 од Законот за студентските домови („Службен весник на СРМ“ бр. 27/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ОСНОВНАТА ОРГАНИЗАЦИЈА ЗА СМЕСТУВАЊЕ НА СТУДЕНТИТЕ „СМЕСТУВАЊЕ“ — СКОПЈЕ ВО ДЕЛОТ СО КОЈ СЕ УРЕДУВААТ ПРАШАЊАТА ПО КОИ ВО ОДЛУЧУВАЊЕТО УЧЕСТВУВААТ ПРЕТСТАВНИЦИТЕ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА И СТУДЕНТИТЕ**

Се дава согласност на Статутот на Основната организација за сместување на студентите „Сместување“ во Скопје, во делот со кој се уредуваат прашањата по кои во одлучувањето учествуваат претставниците на општествената заедница и студентите, што го донесоа работниците на Основната организација за сместување на студентите „Сместување“ во Скопје, на референдумот одржан на 27 декември 1978 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3015

4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор, Ката Лахтова, с. р.	

482.

Врз основа на член 2 од Законот за изменување и дополнување на Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО СОВЕТОТ НА ПЕДАГОШКАТА АКАДЕМИЈА ВО СКОПЈЕ**

I. Се разрешуваат претставниците на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Скопје поради истек на мандатот:

Цвета Ристовска,
Јабланка Петрушевска и
Реџеп Бајрами.

II. За претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Скопје се именуваат:

Миодраг Стојчевски, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа во Гимназијата „Кирил Пејчиновиќ“ — Тетово,

Ариф Ариф, делегат во Општествено-политичкиот собор на Собранието на СРМ и

Верица Станчева, делегат на Собранието на Републичката заедница за насочено образование, на работа во Центарот за образование при Рудници и железарница „Скопје“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3023

4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд, инж. Слободан Арнаудов, с. р.	Претседател на Собранието на СРМ, Благоја Талески, с. р.
---	---

Претседател
на Општествено-политичкиот
собор,
Ката Лахтова, с. р.

483.

Врз основа на член 43 од Законот за високото образование („Службен весник на СРМ“ бр. 49/74 и 36/76), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А**ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ИНДИВИДУАЛЕН РАБОТОВОДЕН ОРГАН — ДИРЕКТОР НА ООЗТ — КЛИНИКА ЗА ДЕТСКИ БОЛЕСТИ ПРИ УНИВЕРЗИТЕТСКИОТ ЦЕНТАР ЗА МЕДИЦИНСКИ НАУКИ ВО СКОПЈЕ**

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работоводен орган — директор на ООЗТ — Клиника за детски болести при Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје се именуваат:

Клифова Пандорка, делегат во Соборот на здружениот труд на Собранието на СРМ, на работа во ОЗТ „Југопорцелан“ — „Борис Кидрич“ — Титов Велес,

Крстевски Томе, претседател на Соборот на месните заедници на Собранието на општина „Центар“ — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3024
4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

484.

Врз основа на член 8, став 2 од Законот за именување и дополнување на Законот за научните дејности („Службен весник на СРМ“ број 42/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИМЕНУВАЊЕ ПРЕТСТАВНИЦИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАЕДНИЦА ВО КОМИСИЈАТА ЗА ИЗГОТВУВАЊЕ ПРЕДЛОГ ЗА ИЗБОР НА ДИРЕКТОР НА ООЗТ — ЕКОНОМСКИ ИНСТИТУТ ВО СКОПЈЕ

За претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ — Економски институт во Скопје се именуваат:

Душко Арсовски, извршен секретар на Претседателството на ГК СКМ — Скопје,

Љубе Целевски, директор на СОК — Филијала — Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3025
4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р. Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.
Претседател на Општествено-политичкиот собор,
Ката Лахтова, с. р.

485.

Врз основа на член 338, став 1, алинеја 7 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ ЗАМЕНИК РЕПУБЛИЧКИ СЕКРЕТАР ЗА ЕКОНОМСКИ ОДНОСИ СО СТРАНСТВО

Се разрешува заменикот републички секретар за економски односи со странство

Љубиша Ристик, поради заминување на нова должност.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3018
4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

486.

Врз основа на член 90, став 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ИЗБОР НА СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

За судии на Врховниот суд на Македонија се избираат:

Благоја Чоневски, судија на Окружниот суд во Скопје,

Павле Арсенски, судија на Окружниот суд во Скопје,

Тихомир Велковски, судија на Стопанскиот суд на Македонија и

Димитрие Димишковски, секретар на Уставниот суд на Македонија.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3020
4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

487.

Врз основа на член 90, став 2, а во врска со член 106, став 1, точка 9 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИИ НА ВРХОВНИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА

Се разрешуваат од должноста судии на Врховниот суд на Македонија, поради исполнување на условите за пензија:

Сотир Делидинков,

Мане Хаџи Пецов.

Разрешувањето се врши со важност од 31 декември 1979 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3019
4 декември 1979 година
Скопје

Претседател на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

488.

Врз основа на член 90, став 2, а во врска со член 106, став 1, точка 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничка седница на сите собори, одржана на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ СУДИЈА НА СТОПАНСКИОТ СУД НА МАКЕДОНИЈА И ИЗБОР НА СУДИИ ВО ОКРУЖНИОТ СТОПАНСКИ СУД ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешува од должноста судија на Стопанскиот суд на Македонија:

Тихомир Велковски, поради избор во друг суд.

2. За судии на Окружниот стопански суд во Скопје се избираат:

Надица Раичковиќ,

Милош Симонов,

Олга Лазова,

Јован Калаџиоски,

Бранко Ордановски, сите судии на Окружниот стопански суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3021

4 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

489.

Врз основа на член 90, став 2, а во врска со член 106, став 1, точка 2 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на заедничката седница на сите собори, одржана на 4 декември 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА РАЗРЕШУВАЊЕ И ИЗБОР НА СУДИИ НА ОКРУЖНИОТ СУД ВО СКОПЈЕ

1. Се разрешуваат од должноста судии на Окружниот суд во Скопје:

Благоја Чоневски и

Павле Арсенски, поради избор во друг суд.

2. За судии на Окружниот суд во Скопје се избираат:

Василка Паскалиева,

Љубинка Бошковска,

Даринка Стојановска и

Тодор Георгиевски, сите судии на Окружниот суд во Скопје.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Број 08-3022

4 декември 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

490.

Врз основа на точка 7 од Одлуката за премија за кравјо и овчо млеко во 1979 година („Службен весник на СРМ број 3/79 и 28/79), републичкиот секретар за земјоделство и шумарство во согласност со републичкиот секретар за финансии донесува

НАРЕДБА ЗА ИЗМЕНА НА НАРЕДБАТА ЗА НАЧИНОТ И ПОСТАПКАТА ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПРЕМИЈАТА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО СПОРЕД ОДЛУКАТА ЗА ПРЕМИЈА ЗА КРАВЈО И ОВЧО МЛЕКО ВО 1979 ГОДИНА

I

Во Наредбата за начинот и постапката за остварување на премијата за кравјо и овчо млеко според Одлуката за премија за кравјо и овчо млеко во 1979 година („Службен весник на СРМ“ број 13/79), во точката 8 трети ред, зборовите „31 јули“ се заменуваат со зборовите „31 јануари 1980“, а во четврти ред зборовите „30 јуни 1979 година“ се заменуваат со зборовите „31 декември 1979 година“.

II

Оваа наредба влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јули 1979 година.

Бр. 08-2133/1
26 ноември 1979 година
Скопје

Републички секретар
за земјоделство и шумарство,
инж. Христо Христоманов с. р.

Огласен дел

СУДСКИ ОГЛАСИ

ОПШТИНСКИ СУД СКОПЈЕ I

Лицето Јовановска Катерина од Скопје, ул. „Борка Талески“ бр. 26, има изгубено чекови од серијата бр. 4083000 на 5.000,00 динари и серијата 4083001 на износ од 5.000,00 динари, издадени од Стопанската банка — Скопје, Филијала Скопје, потрошувачки кредит од 16. X. 1979 година, а по партијата бр. 01-52579/11.

Се поканува секој оној кај кого се наоѓаат горните чекови или нешто знае за истите да ги достави во судот или го извести судот за истите. Во спротивно, по истекот на рокот од 60 дена по објавувањето на овој оглас, чековите ќе се прогласат за ништовни.

Од Општинскиот суд Скопје I — Скопје, Р. бр. 157/79. (101)

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1865 од 17. X. 1979 година, на регистарска вложка бр. 1-1507-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Основното училиште „Никола Вапцаров“ Р. О. — Скопје, ул. „212“ бб — во основање, со следните податоци:

Училиштето е основано со Одлуката бр. 08-1913 од 28. VI. 1979 година од Собранието на општината Чаир — Скопје.

Основни дејности: 120111 — основно образование од општ тип.

Во правниот промет со трети лица училиштето истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

За обврските на училиштето одговара и основачот неограничено — субсидијарно.

Лице овластено за застапување на училиштето е Трајко Колев, привремен работороден орган, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1865/1979 година. (336)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1886 од 17. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-38-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Земјоделската задруга „Македонија“, со целосна одговорност и ограничено емство — село Белимбегово, Скопје, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата Јовановиќ Боро, в. д. директор, а се запишува како нов застапник Синадиновски Станмир, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1886 од 17. X. 1979 година. (337)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1882 од 16. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1075-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на „Макозанат“ — градежно-столарска-изолаторска задруга, со целосна одговорност и со ограничено емство — Скопје, ул. „Сава Ковачевиќ“ бр. 21, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Аземовски Речко, директор, а се запишува како нов застапник Велевски Ангел, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1882/1979 година. (338)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 108 од 27. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1493-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Заедницата за вработување, со целосна одговорност — Титов Велес, ул. „Титовградска“ бр. 34.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 877 од 26. VI. 1974 година од 20 основачи.

Основни дејности: 14023С — самоуправни интересни заедници во областа на вработувањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Димов Ангел, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 108/1979 година. (332)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 163 од 17. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1502-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Гостивар, со следните податоци:

Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Гостивар, е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-1454 од 16. IV. 1974 година од 171 основачи.

Основна дејност: 140235 — СИЗ во областа на детската и социјалната заштита.

Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Гостивар во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка, а во рамките на овластувањата утврдени со самоуправната спогодба за нејзиното основање.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ОСИЗ за социјална заштита одговара со сите свои средства.

Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Гостивар, ќе ја застапува Мирко Лефковски, претседател на Собранието на ОСИЗ за социјална заштита, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 163/1979 година. (335)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 159 од 21. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1478-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците за подрачјето на општините Титов Велес и Неготино, со целосна одговорност — Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 6.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 436 од 4. X. 1978 година од 103 основачи.

Основни дејности: 140238 — самоуправни интересни заедници на пензиско-инвалидското осигурување.

Во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Сланев Андреа Милан, секретар, без ограничување.

Во состав на Самоуправната интересна заедница се следните основни заедници:

I. Основна самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците за подрачјето на општината Титов Велес, со целосна одговорност, Титов Велес, ул. „Шефки Сали“ бр. 6.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 436 од 4. X. 1978 година од 60 основачи.

Основни дејности: 140238 — самоуправни интересни заедници на пензиско-инвалидското осигурување.

Во правниот промет со трети лица Основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Сланев Андреа Милан, секретар, без ограничување.

II. Основна самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на подрачјето на општината Неготино, со целосна одговорност — Неготино, ул. „Маршал Тито“ бр. 190.

Основната самоуправна интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 436 од 4. X. 1978 година од 33 основачи.

Основни дејности: 140238 — самоуправни интересни заедници на пензиско-инвалидското осигурување.

Во правниот промет со трети лица Основната заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Јованов Гошев Јордан, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 159/1979 година. (331)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 150 од 28. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1494-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Гази Баба — Скопје, со следните податоци:

Фирма: Самоуправна интересна заедница за старосно осигурување на земјоделците на општината Гази Баба, со целосна одговорност, Скопје, ул. „Кочо Радин“ бр. 91.

Општинската заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 02-16324/1 од 15. XII. 1978 година.

Основни дејности: 140238 — самоуправна интересна заедница на пензиско-инвалидското осигурување.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Киро Ефремов, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 150 од 28. IX. 1979 година.

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1833 од 27. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1082-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Градежната задруга „Архитект“ — Скопје, со целосна одговорност и ограничено емство, ул. „Копенхагенска“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на задругата Ветацковски Никола, директор, а се запишува како нов застапник Бартлинг Никита, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1833/1979 година. (329)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 184 од 26. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1485-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на вработувањето, Ц. О. — Тетово, со следните податоци:

Фирма: Општинска заедница на вработувањето — Тетово.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 03-1031/1 од 3. X. 1974 година од 78 основачи.

Основни дејности: 140236 — самоуправна интересна заедница во областа на вработувањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Апостолски Јован, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 184/1979 година. (330)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 169 од 24. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1524-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, со целосна одговорност — Дебар, со следните податоци:

Основни дејности: 140235 — самоуправна интересна заедница во областа на детската заштита.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување и потпишување е Осман Машкули, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 169/1979 година. (340)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 167 од 18. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1510-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура, со целосна одговорност — Дебар.

Општинската самоуправна интересна заедница е основана со самоуправната спогодба од ноември 1974 година од 69 основачи.

Основни дејности: 140234 — СИЗ во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Самоуправната интересна заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Фуат Подеста, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 167/1979 година. (341)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 142 од 22. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1515-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на вработувањето — Дебар, со целосна одговорност — Дебар, ул. „Осми септември“ бб.

Општинската заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 01-1342/1 од 30. XI. 1974 година.

Основни дејности: 140236 — самоуправна интересна заедница во областа на вработувањето.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Осман Машкули, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 142/1979 година. (342)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1833 од 27. IX. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1511-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница на културата, со целосна одговорност — Дебар.

Општинската заедница е основана со самоуправната спогодба од март 1974 година од 69 основачи.

Основни дејности: 140233 — самоуправна интересна заедница во областа на културата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Фуат Подеста, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 170/1979 година. (343)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 110 од 17. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1501-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправна интересна заедница на културата, со целосна одговорност, Куманово, ул. „11 Октомври“ бр. 2.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 3387/1 од 29. III. 1974 година од 108 основачи.

Основни дејности: 140233 — самоуправна интересна заедница на културата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување на Заедницата е Ивановски Ставре, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 110/1979 година. (344)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 121 од 24. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1525-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница на културата, со целосна одговорност — Кичево, ул. „Стојан Божиноски“ бр. бр. 1888/1979 година. (349)

Општинската заедница е основана со решение-то бр. 02-984/1 од 18. II. 1974 година од 55 основачи.

Основни дејности: 140233 — Општинска заедница на културата.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Керим Целилоски, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 121/1979 година. (345)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1888 од 17. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1166-1-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Факултетот за филозофско-историски науки, со ограничена солидарна одговорност на ООЗТ — Скопје, ООЗТ Филозофски факултет, О.СОЛ.О. — Скопје, булевар „Крсте Мисирков“ бб, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Блага Петроска, а се запишува како нов застапник д-р Бранко Петровски, декан, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1888/1979 година. (349)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2374 од 19. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1516-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Самоуправната интересна заедница за социјална заштита на општината Тетово, со целосна одговорност, Тетово, ул. „121“ бр. 2.

Самоуправната интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 06-2861/1 од 1. VII. 1974 година.

Основни дејности: 140235 — социјална заштита.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Рустеми Селман, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2374/1979 година. (350)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 2336/78 од 23. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1523-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската заедница за старосно осигурување на земјоделците, Ц. О., — Тетово, ул. „М. Тито“ бб, со следните податоци:

Општинската заедница за старосно осигурување на земјоделците — Тетово е основана од 200 основачи, со Самоуправната спогодба бр. 1405/1 од X. 1978 година.

Основна дејност: 140238 — СИЗ во областа на пензиско-инвалидското осигурување.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка.

Лице овластено за застапување на Заедницата е Момир Мерданоски, секретар, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 2336/78 од 23. X. 1979 година.

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 177 од 17. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1509-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Општинската самоуправни интересна заедница за управување и користење на пасишта и утрини на подрачјето на општината Кичево, со целосна одговорност, Кичево, ул. „Маршал Тито“ бр. 113, со следните податоци:

Општинската самоуправни интересна заедница е основана со самоуправната спогодба од 21. XI. 1975 година.

Основни дејности: 140219 — ОСИЗ во другите дејности на материјалното производство.

Во правниот промет со трети лица Општинската заедница истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Есат Зенку, референт, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 177/1979 година. (346)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 43 од 24. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 3-1527-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Републичката самоуправни интересна заедница на физичката култура, Ц. О. — Скопје, ул. „Рупер Бошковиќ“ бб.

Републичката самоуправни интересна заедница е основана со Самоуправната спогодба бр. 151 од 6. IV. 1978 година од 67 основачи.

Основни дејности: 140234 — самоуправни интересна заедница во областа на физичката култура.

Во правниот промет со трети лица Заедницата истапува во свое име и за своја сметка, со целосна одговорност.

Лице овластено за застапување е Јован Попоски, претседател, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 43/1979 година. (347)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1842 од 25. X. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-517-8-0-0 го запиша во судскиот регистар бришењето на ООЗТ поради здружување, со следните податоци:

Се запишува бришење-престанок на ООЗТ — Аптекарска служба — Скопје, ул. „Партизански одреди“ бб, во состав на „Здравствен дом на Скопје“, Н.СОЛ.О., на ООЗТ — Скопје, ул. „Цветан Димов“ бб, поради здружување — влегување во состав на Работната организација Градска аптека „Скопје“, Ц. О. — Скопје, Градски сид, блок IV, локал 7.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1842/1979 година. (348)

МАЛИ ОГЛАСИ

Се огласуваат за неважни следните загубени документи:

Воена книшка на име Атанас Попов, ул. „Сремски фронт“ бр. 18, Кавадарци. (2085)

Свидетелство за VI одделение на име Рамазан Бајрами, Гостивар. (2086)

Свидетелство за VIII одделение на име Нешат Сулејмани, с. Равен, Гостивар. (2087)

Свидетелство на име Бекир Калгури, Гостивар. (2088)

Свидетелството за VIII на име Хамзи Абдулалил, с. Врпчиште, Гостивар. (2089)

Свидетелство за VIII одделение на име Осман Партан, с. Врпчиште, Гостивар. (2090)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Илија Малинов, Скопје. (2091)

Здравствена легитимација, издадена во Скопје на име Ибадет Кадриева, с. Злокуќани, Скопје. (2092)

Свидетелство за V одделение на име Ејвас Амедоски, ул. „Даб. Завој“ бр. 23, Прилеп. (2094)

Свидетелство за IV клас на име Љупчо Петкоски, ул. „Ц. Коњарец“ бр. 86, Прилеп. (2095)

Свидетелство за VIII одделение на име Маре Михајлоска, ул. „Сотка Ѓорѓиоска“ бр. 71, Прилеп. (2096)

Свидетелство за I клас на име Бојана Трајковска, с. Крушевица, Прилеп. (2097)

Диплома на име Трајче Алексовски, с. Клеочевце, Куманово. (2098)

Свидетелство за завршено IV година паралелка за обр. на возрасни, издадено од Централното основно училиште „Јоаким Крчовски“, Крива Паланка на име Митовска Цветанка, с. Конопница, Крива Паланка. (2099)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Даме Груев“ — Градско на име Мицајкова Марика, Градско. (2100)

Свидетелство за IV клас на име Скендербесник Јонузи, ул. „Новосело“ бр. 70, Тетово. (2101)

- Здравствена легитимација, издадена од ЗСО — Тетово на име Фатима Рамадани, ул. „ЈНА“ 1/а бр. 4, Тетово. (2102)
- Воена книшка на име Алисан Сулејмани, ул. „Ново селска“ бр. 18, Тетово. (2103)
- Уверение за месар на име Јордан Илиевски, ул. „Бл. Тоска“ бр. 55, Тетово. (2104)
- Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Лириа“, с. Жеровјане на име Камил Камили, с. Теново, Тетово. (2105)
- Свидетелства за завршено V и VII одделение, издадени од Основното училиште „Лириа“, с. Жеровјане, на име Имбран Билали, с. Теново, Тетово. (2106)
- Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Основното училиште „Лириа“, с. Жеровјане, на име Зекир Таири, с. Седларце, Тетово. (2107)
- Свидетелство за завршено V одделение, издадено од Основното училиште „Лириа“, с. Жеровјане на име Музафер Елмази, с. Теново, Тетово. (2108)
- Свидетелства за V и VI одделение, издадени од О. У. „Лириа“, с. Жеровјане на име Муамер Исмаили, с. Жеровјане, Тетово. (2109)
- Свидетелство за завршено V одделение, издадено од Осмолетката „Лириа“, с. Жеровјане на име Исени Мујдин, с. Жеровјане, Тетово. (2110)
- Работна книшка на име Никола Змејкоски, ул. „Илинденска“ бр. 212-I-12, Тетово. (2111)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Макфирет Илџази, с. Палатица, Тетово. (2112)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Сејди Сејдија, с. Копачин Дол, Тетово. (2113)
- Возачка дозвола на име Тофил Деспотовски, ул. „Бр. Симоски“ бр. 22, Тетово. (2114)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Божин Војковски, с. Блаце, Тетово. (2115)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Санде Демири, с. Шемшево, Тетово. (2116)
- Свидетелство за V клас на име Ведат Џафери, с. Желино, Тетово. (2117)
- Свидетелство за VIII одделение на име Јонус Ибраими, с. Пршовце, Тетово. (2118)
- Воена книшка на име Сервет Муртезани, ул. „Илинденска“ бб, Тетово. (2119)
- Свидетелство за IV одделение на име Мексур Муали, с. Врпчиште, Гостивар. (2120)
- Свидетелство за VIII одделение на име Војне Божиновски, Кеј Вардар — 1/1 стан 10, Гостивар. (2121)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драгица Миленкова, ул. „В. Китанас“ бр. 20, Винаца. (2122)
- Воена книшка, издадена во Делнице на име Зекир Рамаданов, Скопје. (2123)
- Свидетелство за III година, издадено од Стопанското училиште „Димитрије Туцовиќ“, Скопје на име Стојан Костенцовски, Скопје. (2124)
- Лична карта, издадена од Скопје на име Синди Перик, Скопје. (2125)
- Свидетелство за III, IV и диплома за завршена гимназија, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ — Куманово на име Рамадан Адеми, Куманово. (2126)
- Воена книшка, издадена во Скопје на име Ки-ро Брзаковски, с. Љубанци, Скопје. (2127)
- Свидетелство за VIII одделение на име Душко Угриновски, ул. „И. Р. Лола“ бр. 68, Прилеп. (2128)
- Свидетелство за I година на име Драган Ко-нески, ул. „Трговски интернат“, Прилеп. (2129)
- Свидетелство за II година на име Виолета Кр-стева, ул. „Д. Груев“ бр. 82, Неготино. (2130)
- Свидетелство за I и II година на име Мирјана Суботиќ, ул. „М. Пијаде“ бр. 83, Куманово. (2131)
- Работна книшка на име Аднан Ганија, с. Лип-ково, Куманово. (2132)
- Свидетелство за III клас на име Стојко Гераси-мов, Крива Паланка. (2133)
- Свидетелство за II година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“, на име Павлова Марина, ул. „Про-хор Пчински“ бр. 23, Титов Велес. (2134)
- Свидетелство за I година, издадено од ХТТУ „Бо-рис Кидрич“ на име Павлова Марина, ул. „Прохор Пчински“ бр. 23, Титов Велес. (2135)
- Свидетелство од II година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ Титов Велес на име Кузманова Лила, нас. Градско, Титов Велес. (2136)
- Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ на име Кузманова Лила, нас. Град-ско, Титов Велес. (2137)
- Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“, Титов Велес на име Давчева Бил-јана, ул. „Коле Цветков“ бр. 84, Титов Велес. (2138)
- Свидетелство од II година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Давчева Билјана, ул. „Коле Цветков“ бр. 84, Титов Велес. (2139)
- Свидетелства за I и II година на име Весна Ангелова, ул. „Ј. Сандански“ бр. 3-а, Титов Велес. (2140)
- Свидетелства за I и II година на име Душанка Лазарева, ул. „Гоце Делчев“ бр. 3-а, Титов Велес. (2141)
- Свидетелство за VIII одделение на име Али Ха-сани, с. Врпчиште, Гостивар. (2142)
- Здравствена легитимација на име Светлана Гаврилоска, ул. „Ж. Брајкоски“ бр. 19, Гостивар. (2143)
- Свидетелство за VIII одделение на име Блашка Санцова, с. Зрновци, Кочани. (2144)
- Свидетелство за VIII одделение на име Слобо-данка Стефановска, с. Милутинци, Кочани. (2145)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нико-лина Ѓорѓиева, с. Зрновци, Кочани. (2146)
- Работна книшка на име Марија Петлевска, ул. „Б. Кидрич“ бр. 5/58, Битола. (2147)
- Свидетелство за II година на име Снежана Пав-лоска, с. Комино, Прилеп. (2148)
- Ученичка книшка за IV година на име Мирја-на Бошеска, ул. „М. Ацев“ бр. 158, Прилеп. (2149)
- Свидетелства од I и II година, издадени од ХТТУ „Борис Кидрич“ на име Стојановски Љупчо, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 27, Титов Велес. (2150)
- Свидетелства од I и II година, издадени од ХТТУ „Борис Кидрич“ на име Димов Ангел, ул. „Димитар Влахов“ бр. 8, Титов Велес. (2151)
- Работна книшка на име Драгољуб Трајковски, Тетово. (2152)
- Воена книшка бр. 084150 на име Муртезан Ил-јази, с. Групчин, Тетово. (2154)
- Работна книшка на име Зулбеар Ајрули, с. Д. Лешница, Тетово. (2155)
- Воена книшка на име Аки Сејди, с. Копачин Дол, Тетово. (2156)
- Работна книшка, издадена во Скопје на име Весели Назмије, Скопје. (2157)
- Свидетелство за завршено испит, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“, Скопје на име Ве-сели Назмије, Скопје. (2158)
- Воена книшка, издадена од Титоград на име Томислав Младенов, Скопје. (2159)
- Ученичка книшка на име Шемси Идризи, с. Стушиште, Тетово. (2160)
- Здравствена легитимација на име Љаки Мири-ји, ул. „115“ бр. 22, Тетово. (2161)
- Здравствена легитимација на име Бајрам Љо-ки, ул. „115“ бр. 22, Тетово. (2162)
- Свидетелство за IV одделение на име Идриз Идризи, ул. „Н. Тесла“ бр. 12, Тетово. (2163)
- Свидетелство за IV одделение на име Негбедин Мемеди, с. Чифлик, Тетово. (2164)
- Работна книшка бр. 499 на име Абдулкерим Абдули, с. Врпчиште, Гостивар. (2165)
- Лична карта, издадена од Валандово на име Јусуф Имери, Н. Населба бб, Валандово. (2166)
- Ученичка книшка, издадена од ОУ „Марко Це-пенков“ на име Адика Ѓорѓиева, Скопје. (2167)

- Ученичка книшка, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“ на име Јумни Фетаи, с. Лопате, Куманово. (2168)
- Свидетелство за положен завршен испит, издадено од Средното медицинско училиште — Отсек медицински сестри на име Перса Мошева, Скопје. (2169)
- Свидетелство за VIII одделение на име Темелко Синадиноски, с. Могилце, Македонски Брод. (2170)
- Возачка дозвола на име Милобран Цветаноски, ул. „Б. Кидрич“ бр. 130-а, Прилеп. (2171)
- Ученичка книшка за VI одделение на име Виолета Најдоска, ул. „Митко Цветаноски“ бр. 8, Прилеп. (2172)
- Свидетелство за I година на име Љупчо Јорданоски, ул. „М. Пијаде“ бр. 198, Прилеп. (2173)
- Свидетелство за I година на име Верица Танеска, с. Пештани, Прилеп. (2174)
- Работна книшка, издадена од Биро за вработување на име Усеинов Алицеват, ул. „Крали Марко“ бр. 63, Титов Велес. (2175)
- Свидетелство, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Цоновиќ Рамиза, с. Г. Оризари, Титов Велес. (2176)
- Свидетелство од I година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ на име Павлова Васка, ул. „Маршал Тито“ бр. 59, Титов Велес. (2177)
- Свидетелство од II година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Стефановска Снежана, с. Младо Нагоричани, Куманово. (2178)
- Ученичка книшка на име Хабибе Камбери, с. Челопек, Тетово. (2179)
- Свидетелство за V и VI клас на име Кенан Рамадани, с. Желинов, Тетово. (2180)
- Свидетелство за VIII одделение на име Елхем Рамадани, с. Боговиње, Тетово. (2181)
- Свидетелство за VIII одделение на име Зенулаји Вајрами, с. Пирок, Тетово. (2182)
- Свидетелство за VIII одделение на име Сејдија Мрјази, с. Ларце, Тетово. (2183)
- Свидетелство за VIII одделение на име Нада Иванова, с. Видовиште, (2184)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Илија Марковски, Скопје. (2185)
- Сервисна книшка број 003253, издадена на име Никола Колев, ул. „Балканска“ бр. 52, Штип. (2186)
- Свидетелство за завршен автомеханичар, издадено во ЕМУЦ — Скопје на име Павле Петровиќ, Скопје. (2187)
- Свидетелство за II клас на име Роза Ѓорѓеска, с. Боротино, Прилеп. (2188)
- Свидетелство за V одделение на име Илинка Близнакоска, с. Пирок, Крушево. (2189)
- Здравствена легитимација на име Мустафа Мезини, ул. „113“ бр. 16, Тетово. (2190)
- Здравствена легитимација на име Нециде Низики, ул. „113“ бр. 16, Тетово. (2191)
- Ученичка книшка од I до VIII одделение на име Невзат Билали, с. Гермо, Тетово. (2192)
- Свидетелства за VI и VII клас, издадени од ОУ „Лирија“, с. Жеровјане на име Муарем Исмаили, с. Г. Седларце, Тетово. (2193)
- Свидетелство за VII одделение на име Мусрет Медити, с. Челопек, Тетово. (2194)
- Свидетелство за VIII одделение на име Живко Бошковски, Гостивар. (2195)
- Свидетелство за I година на име Тања Серафимоска, с. Здруње, Гостивар. (2196)
- Уверение за столар на име Узам Ибраими, Гостивар. (2197)
- Свидетелство на име Осман Османи, с. Ломница, Гостивар. (2198)
- Диплома на на име Перса Ѓорѓиеска, ул. „Д. Влахов“ бр. 30, Гостивар. (2199)
- Свидетелство за II година на име Насер Таири, с. Добридол, Гостивар. (2200)
- Свидетелство за III година на име Стеван Ѓорѓевски, н. нас. Циглана, Гостивар. (2201)
- Свидетелство за I клас на име Мире Ристески, Гостивар. (2202)
- Свидетелство на име Вејсел Шабани, Гостивар. (2203)
- Свидетелство за I година на име Зорица Дукоска, ул. „Н. Парапунов“ бб, Гостивар. (2204)
- Работна книшка бр. 8675, издадена од Кичево на име Ѓоре Наумовски, Скопје. (2205)
- Свидетелства за III и IV година и положен завршен испит, издадени од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Шаип Мемеди, Куманово. (2206)
- Свидетелство за I и II година на име Мирјана Волкоска, с. Богомила, Прилеп. (2208)
- Диплома на име Мирко Илкоски, ул. „М. Тито“ бр. 79, Прилеп. (2209)
- Работна книшка на име Лазар Новески, ул. „Кр. Волнароски“ бр. 174, Прилеп. (2210)
- Свидетелство за VIII одделение на име Драган Јовановски, ул. „Тризла“ бр. 183, Прилеп. (2211)
- Свидетелство за VIII одделение на име Горица Јашеска, ул. „М. Козар“ бр. 38, Прилеп. (2212)
- Работна книшка на име Милка Рувческа, с. Обршани, Прилеп. (2213)
- Свидетелство за I година, издадено од ХТТУ „Б. Кидрич“ — Т. Велес на име Бомјанска Нина, с. Добрејци, Струмица. (2214)
- Свидетелство од VI одделение, издадено од ОУ „Лирија“, с. Жеровјане, на име Лулета Алили, с. Жеровјане, Тетово. (2215)
- Свидетелство за завршено IV одделение, издадено од Основното училиште „ЈКК Џинот“ на име Алиев Али Џеват, ул. „Лисец“ бр. 31, Титов Велес. (2216)
- Здравствена легитимација на име Зулфија Хоца, ул. „137“ бр. 14, Тетово. (2217)
- Воена книшка на име Алирами Неџми, ул. Г. Петров“ бр. 6, Тетово. (2218)
- Свидетелство за VIII одделение на име Фадил Хасани, с. Врапчиште, Гостивар. (2219)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од ГУЦ „Здравко Цветковски“ во Скопје на име Светлана Владимирова, Скопје. (2221)
- Свидетелство бр. 196 на име Јелица Велеска, ул. „Д. Влахов“ бр. 13, Прилеп. (2222)
- Свидетелство на име Горица Ристеска, ул. „М. Камен“ бр. 21, Прилеп. (2223)
- Свидетелство за VIII одделение на име Љубе Стојаноски, ул. „У. Козарец“ бр. 275, Прилеп. (2224)
- Свидетелство за III година на име Станка Булева, с. Тимјаник, Неготино. (2225)
- Свидетелство за I и III година на име Славка Димоска, с. Ропотово, Прилеп. (2226)
- Свидетелство за VIII одделение на име Никола Стојчески, с. Клепац, Прилеп. (2227)
- Свидетелство за VIII одделение на име Марија Кузманоска, ул. „К. Јосифоски“ бр. 183, Прилеп. (2228)
- Работна книшка, издадена од Собранието на општината Македонски Брод на име Симеџновиќ Драган, ул. „15 Бригада“ бр. 10, Брод Македонски. (2229)
- Свидетелство за VIII одделение на име Виолета Гусакоска, с. Кривогаштани, Прилеп. (2230)
- Свидетелство за I година на име Слободанка Бунтеска, ул. „Борко Влачаро“, бр. 9, Прилеп. (2231)
- Ученичка книшка за VIII одделение на име Сузана Ѓокоска, с. Загорани, Прилеп. (2232)
- Свидетелство за VIII одделение на име Адем Баждари, с. Десово, Прилеп. (2233)
- Ученичка книшка за VII одделение на име Борис Станоевски, ул. „Егејска“ бб, Прилеп. (2234)
- Свидетелство за VI одделение на име Илинка Тркоска, с. Лознани, Прилеп. (2235)
- Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ЦОУ „Јоаким Крчоски“ Крива Паланка на име Јаковска Станојко Слободанка, ул. „Моша Пијаде“, Крива Паланка. (2236)
- Свидетелство за III година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ на име Лазова Снежана, ул. „Петре Алчев“ бр. 59, Титов Велес. (2238)

Свидетелство за завршена I година, издадено од Средното хемиско училиште „Борис Кидрич“ — Титов Велес на име Андов Љупчо, с. Крупиште, Штип. (2239)

Свидетелство за I година на име Назир Тасум, ул. „Алексо Данков“ бр. 42 Титов Велес. (2240)

Свидетелство за VIII одделение на име Дончо Стојаноски, с. Битово, Тетово. (2241)

Свидетелства за I, II, III и IV на име Рабије Куртиши, ул. „Р. Цолик“ бр. 76, Тетово. (2242)

Свидетелства на име Атице Амеди, ул. „130“ бр. 1, Тетово. (2243)

Свидетелство за III клас на име Џемил Зулбехари, с. Стримница, Тетово. (2244)

Свидетелство за III клас на име Нехат Османи, с. Порој, Тетово. (2245)

Свидетелство за III клас на име Навије Илџази, с. Порој, Тетово. (2246)

Свидетелство за III клас на име Вези Мустафаи, ул. „Б. Тоска“ бр. 89, Тетово. (2247)

Свидетелство за III клас на име Нусрет Ибраими, с. Стримница, Тетово. (2248)

Свидетелство за III клас на име Беоир Мемети, с. Пирок, Тетово. (2249)

Свидетелство за VI одделение, издадено од ОУ „Лирија“, с. Жеровјане, на име Абдулаким Синани, с. Жеровјане, Тетово. (2250)

Свидетелство за IV разред на име Шабан Азир, с. Боговиње, Тетово. (2251)

Работна книшка на име Ремзи Сулејмани, с. Нераште, Тетово. (2252)

Лична карта бр. 60794 на име Ристо Матевски, Тетово. (2253)

Воена книшка на име Ферик Ракипи, с. Пирок, Тетово. (2254)

Лична карта бр. 39274 на име Ферик Љимани, с. Пирок, Тетово. (2255)

Свидетелство на име Имрели Халили, с. Неготино, Гостивар. (2256)

Свидетелство за I година на име Едвард Костовски, Гостивар. (2257)

Свидетелство за II година на име Музафер Зенуни, с. Дебреше, Гостивар. (2258)

Свидетелство за I година на име Шеху Хаки, Гостивар. (2259)

Свидетелство за II година на име Абдулаким Садику, с. Глози, Тетово. (2260)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Мевљан Шабани, Скопје. (2261)

Свидетелства за II и III година, издадени од Гимназијата „Никола Карев“ — Скопје на име Драгица Манева, Скопје. (2262)

Свидетелство за IV одделение на име Бајрам Адилвиќ, с. Десово, Прилеп. (2263)

Свидетелство за VII одделение на име Исмет Незири, с. Жировница, Тетово. (2264)

Свидетелство за VII одделение, издадено од ОУ „Лирија“, с. Жеровјане на име Ислам Алиу, с. Жеровјане, Тетово. (2265)

Свидетелство за V одделение, издадено од ОУ „Лирија“, с. Жеровјане на име Агим Исени, с. Жеровјане, Тетово. (2266)

Здравствена легитимација на име Хајра Јонузи, с. Селце Кеч, Тетово. (2267)

Свидетелство за IV одделение на име Шефки Ислами, с. Боговиње, Тетово. (2268)

Земјоделска здравствена легитимација на име Шемсат Емини, с. Добарце, Тетово. (2269)

Свидетелство за II одделение на име Нусрет Мецити, с. Челопек, Тетово. (2270)

Потврда за уплатени пари во вредност од 50.000,00 дин. за возило „Москвич“ со број на уплатница 832 на име Цане Тасевски, Скопје. (2271)

Свидетелство за I година, издадено од Трговското училиште на име Јагода Ѓорѓиевска, Скопје. (2273)

Свидетелство за IV одделение на име Идриз Мустафа, ул. „Н. Тесла“ бр. 12, Тетово. (2274)

Свидетелство за II клас на име Дестани Мукерем, с. Вовоц, Тетово. (2275)

Здравствена легитимација на име Ирмијаж Мухареми, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 122, Тетово. (2276)

Свидетелство за I клас на име Велибор Степаноски, с. Зубовце, Гостивар. (2277)

Свидетелство на име Камил Илџази, с. Дебреше, Гостивар. (2278)

Свидетелство за II година на име Мирјана Стојаноска, ул. „Г. Делчев“ бр. 35, Гостивар. (2279)

Свидетелство за II година на име Снежана Миркоска, ул. „П. Попоски“ бр. 25, Гостивар. (2280)

Свидетелство за I клас на име Драгиша Исакоски, с. Зубовце, Гостивар. (2281)

Свидетелство за II година на име Зоран Матески, ул. „Н. Тесла“ бр. 2, Гостивар. (2282)

Свидетелство за II година на име Зоран Миџалоски, Гостивар. (2283)

Свидетелство за II година на име Небојша Ставреси, Гостивар. (2284)

Свидетелство за I година на име Сабит Идризи, Гостивар. (2285)

Свидетелство за III година на име Аница Филипова, ул. „Д. Дејаноски“ бр. 4, Гостивар. (2286)

Свидетелство за II година на име Абдулбери Шабани, Гостивар. (2287)

Свидетелство за завршен испит на име Трпе Исакоски, с. Зубовце, Гостивар. (2288)

Свидетелство за I година на име Мехмеди Цумали, Гостивар. (2289)

Свидетелство за III година, издадена од Гимназијата „Гоце Делчев“, Куманово на име Чедомир Милковски, Куманово. (2290)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Зеф Љуш Марку“ во Скопје на име Шемседин Муртези, Скопје. (2291)

Свидетелство за III година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Свето Петровиќ, Куманово. (2292)

Свидетелство за I година, издадено од Гимназијата „Гоце Делчев“ во Куманово на име Ваид Мурсели, Куманово. (2293)

Свидетелство за III година на име Олга Ристеска, ул. „Пиринска“ бр. 98, Прилеп. (2294)

Свидетелство за I година на име Снежана Јорданоска, ул. „Тригла“ бр. 227, Прилеп. (2295)

Ученичка книшка за VI одделение на име Данче Димоска, с. Рилево, Прилеп. (2296)

Свидетелство за I година на име Лена Петревска, с. Вардино, Демир Хисар. (2297)

Свидетелство за I клас на име Гоце Николовски, ул. „Ајдучка чешма“ бб, Куманово. (2298)

Свидетелство за I година на име Јонуз Зулфија, ул. „Романоска“ бр. 20, Куманово. (2299)

Свидетелства на име Момчило Стевковски, с. Мл. Нагоричане, Куманово. (2300)

Свидетелство за VIII одделение на име Трајанка Илиевска, с. Стар Град, Титов Велес. (2301)

Здравствена легитимација на име Абди Исак, с. Жеровјане, Тетово. (2302)

Свидетелство за VIII одделение на име Ајрула Јакупи, с. Челопек, Тетово. (2303)

Свидетелство за VI одделение на име Маир Алим, с. Милетино, Тетово. (2304)

Свидетелство за III клас на име Зариф Селмани, с. Равен, Гостивар. (2305)

Свидетелство за преквалификација на име Невзат Фетаи, с. Беловиште, Гостивар. (2306)

Свидетелство на име Мемуша Тофилоска, ул. „Н. Симоски“ бр. 4, Гостивар. (2307)

Свидетелство за I година на име Чазми Османи, ул. „ЈНА“ бр. 260, Гостивар. (2308)

Свидетелство на име Галип Велиу, Гостивар. (2309)

Свидетелство на име Атанас Михајловски, Н. Циглана, Гостивар. (2310)

Свидетелство за I и II клас на име Шпреса Мифтари, ул. „М. Ч. Филиповски“ бр. 238, Гостивар. (2311)

Свидетелство на име Хајредин Мемеди, с. Г. Бањица, Гостивар. (2312)

Ученичка книшка од I до IV година на име Јонуз Зејнули, с. Боговиње, Тетово. (2313)

- Работна книшка на име Благоја Михајлоски, с. Вруток, Гостивар. (2314)
- Свидетелство за IV клас на име Гајур Ѓамадани, с. Чајле, Гостивар. (2315)
- Свидетелство за III одделение на име Неџбедин Каримани, с. Балиндол, Гостивар. (2316)
- Свидетелство за I и II клас на име Венко Цоцовски, Берово. (2317)
- Свидетелство за VIII одделение, издадено од ОУ „Бајрам Шабани“ во с. Грушино на име Џељали Јашари, Куманово. (2318)
- Диплома за положен завршен испит, издадена од ГУЦ „Здравко Цветковски“ во Скопје на име Силвана Стојановска, Скопје. (2319)
- Свидетелство за VIII одделение на име Снежана Коларовска, с. Драчево, Скопје. (2320)
- Свидетелства од I до III година на име Стојан Ташоски, с. Витолиште, Прилеп. (2321)
- Свидетелство на име Жарко Ѓорѓиески, ул. „Београдска“ бр. 2, Прилеп. (2322)
- Свидетелство за VIII одделение на име Трајко Макалоски, с. Г. Коњари, Прилеп. (2323)
- Свидетелство за I и II година на име Душан Јосифоски, с. Славеј Прилеп. (2324)
- Свидетелство на име Сузана Карапеева, ул. „Г. Димитров“ бр. 45, Прилеп. (2325)
- Свидетелство за IV година на име Виолета Талеска, ул. „Страшо Пинџур“ бр. 16-а, Прилеп. (2325)
- Здравствена легитимација на име Цветанка Пепељугоска, Прилеп. (2326)
- Свидетелство за VIII одделение на име Блага Ризоска, с. Загорани, Прилеп. (2327)
- Ученичка книшка за I клас на име Златко Шумкоски, ул. „М. Тито“ бр. 95/I, Прилеп. (2328)
- Свидетелство за IV одделение на име Спасија Цветаноска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 25, Прилеп. (2329)
- Воена книшка на име Нехат Алити, ул. „Вл. Назор“ бр. 6, Куманово. (2330)
- Работна книшка на име Славе Кипријановски, ул. „Томе Ѓорѓиев“ бр. 17, Куманово. (2331)
- Свидетелство за I година на име Исмет Рамани, с. Черкези, Куманово. (2332)
- Свидетелство за I година на име Ружди Селмани, ул. „Романовска“ бр. 13, Куманово. (2333)
- Свидетелства за V и VI одделение, издадени од ОУ „Лирија“ с. Жеровјане на име Мухамет Салау, с. Жеровјане, Тетово. (2334)
- Свидетелство за VI одделение, издадено од ОУ „Лирија“, с. Жеровјане, на име Дервиш Зулкуфли, с. Жеровјане, Тетово. (2335)
- Здравствена легитимација на име Љубица Стаменковска, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 3, Тетово. (2337)
- Лична карта на име Алирами Нуредини, ул. „Бл. Тоска“ бр. 146, Тетово. (2337)
- Здравствена легитимација на име Намер Репети, ул. „Џстинска“ бр. 77, Тетово. (2338)
- Работна книшка на име Зулфи Фејзули, с. Герман, Тетово. (2339)
- Свидетелство за VII одделение на име Милаим Садики, с. Озормиште, Тетово. (2340)
- Воена книшка на име Идриз Зендили, ул. „Бл. Тоска“ бр. 276, Тетово. (2341)
- Свидетелство за IV одделение на име Мустафа Исмиши, с. Челопек, Тетово. (2342)
- Свидетелство за VII одделение на име Бари Адеми, с. Желино, Тетово. (2343)
- Земјоделска здравствена легитимација на име Екрем Емини, с. Одри, Тетово. (2344)
- Возачка дозвола на име Шемсија Другути, ул. „Бр. Миладинови“ бр. 161, Тетово. (2345)
- Свидетелство за VI одделение на име Рајна Павлоска, с. Пожаране, Гостивар. (2346)
- Свидетелство за VII одделение на име Нимет Абдулаи, с. Врањовце, Гостивар. (2347)
- Свидетелство за III клас на име Предраг Илиески, с. Зубовце, Гостивар. (2348)
- Свидетелство за III година на име Војо Јовановски, Гостивар. (2349)
- Свидетелство за V одделение на име Селиме Селими, ул. „Балиндолска“ бб, Гостивар. (2350)
- Свидетелство за IV клас на име Славе Аполоски, с. Беловиште, Гостивар. (2351)
- Свидетелство за I година на име Јагодица Дукоска, Гостивар. (2352)
- Диплома за матура на име Зоран Тримчески, Гостивар. (2353)
- Свидетелство за IV одделение на име Јагода Павлоска, с. Пожаране, Гостивар. (2354)
- Свидетелство за завршено I година, издадено од Гимназијата „Ѓорѓи Димитров“ во Скопје на име Данило Пајковски, Скопје. (2355)
- Воена книшка, издадена од Бихак на име Спиро Котев, Скопје. (2356)
- Воена книшка, издадена од Скопје на име Али Чуковци, Скопје. (2357)
- Исплатна книшка за уживател на семејна инвалиднина бр. 115506, издадена од Собранието на општина Брод Македонски на име Костадиноска Дафилка, Брод Македонски. (2358)
- Свидетелство за VIII одделение на име Димов Петре, с. Градско, Титов Велес. (2359)
- Свидетелство за завршена I година, издадено од ХТТУ „Борис Кидрич“ Титов Велес на име Алдрчева Марјана, Титов Велес. (2360)
- Свидетелство за VIII одделение на име Един Јусуфовиќ, с. Отишани, Титов Велес. (2361)
- Лична карта на име Дели Абдули, с. Неготино, Гостивар. (2362)
- Возачка дозвола на име Дели Абдули, с. Неготино, Гостивар. (2363)
- Книшка на име Ленче Синадиноска, с. Вруток, Гостивар. (2364)
- Здравствена легитимација на име Миритле Бецети, с. Ѓурѓевиште, Гостивар. (2365)
- Свидетелство на име Трпана Петревска, ул. „Железничка“, Гостивар. (2366)
- Свидетелство за V разред на име Јорданка Смилеска, ул. „Сретко Крстески“ бр. 153, Гостивар. (2367)
- Свидетелство за I година на име Љубица Мањолјовска, ул. „Железничка“ бб, Гостивар. (2368)
- Свидетелство за VII одделение на име Марија Угриновска, ул. „18 Ноември“ бр. 22, Гостивар. (2369)
- Свидетелство на име Ѓорѓи Савевски, Берово. (2370)
- Свидетелство на име Шемси Кадриов, с. Моране, Скопје. (2371)
- Здравствена легитимација на име Трајанка Петровска, ул. „Леринска“ бр. 4, Битола. (2372)
- Здравствена легитимација на име Ѓорѓи Петровски, ул. „Леринска“ бр. 4, Битола. (2373)
- Ученичка книшка на име Тони Тодороски, ул. „Крушевска“ бр. 60, Прилеп. (2374)
- Свидетелство на име Кире Ризоски, ул. „П. Котеска“ бр. 45, Прилеп. (2375)
- Свидетелство на име Роберт Лучески, ул. „Попадинец“ бр. 18, Прилеп. (2376)
- Свидетелство за I година на име Наде Стрезоска, ул. „Б. Јорданоски“ бр. 11-б, Прилеп. (2377)
- Свидетелство за I година на име Блага Јованоска, ул. „Ј. Јорданоски“ бр. 6, Прилеп. (2378)
- Свидетелство за I година на име Стеван Димчески, ул. „Кр. Јоскоски“ бр. 32, Прилеп. (2379)
- Свидетелство за III клас на име Роберта Видовиќ, ул. „М. Тито“ бр. 87-а, Прилеп. (2380)
- Свидетелство за II клас на име Владо Велески, Прилеп. (2381)
- Свидетелство за II година на име Гулфидана Мустафоска, ул. „Магдалена Антева“, бр. 18, Куманово. (2382)
- Книшка на име Кемал Дурмишовски, ул. „Магдалена Антева“ бр. 6, Куманово. (2383)
- Свидетелство за II година на име Светлана Димитријевска, ул. „П. Пешев“ бр. 4, Куманово. (2384)
- Свидетелство за I клас на име Жико Симоновски, с. Новоселани, Куманово. (2385)

Работна книшка на име Шекеринка Пешевска, ул. „Ив. Милутиновиќ“ бр. 8, Куманово. (2386)

Свидетелство за I клас на име Богица Трајковска, Куманово. (2387)

Работна книшка на име Круме Салтамарски, Куманово. (2388)

Свидетелство за I клас на име Драге Димчевски, нас. Карпош, Куманово. (2389)

Свидетелство за завршен I клас, издадено од Хемиското училиште „Борис Кидрич“, Титов Велес на име Маневска Ленче, ул. „Благој Горев“ бр. 149, Титов Велес. (2390)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното осумгодишно училиште „Стив Наумов“, с. Пласница на име Ибески Сахмија, с. Преглово, Брод Македонски. (2391)

Свидетелство за I година на име Џампалова Лила, ул. „Благој Нечев“ бр. 78, Титов Велес. (2392)

Ученичка книшка за II година, издадена од Економското училиште „Јовче Тесличков“ на име Димкова Јасминка, ул. „Љубен Весов“ бр. 11, Титов Велес. (2393)

Работна книшка на име Љупче Велески, с. Д. Манастирец, Македонски Брод. (2395)

Уверение за бравар на име Томислав Ванески, с. Грешница, Македонски Брод. (2396)

Свидетелство за VIII одделение на име Илинка Трпеска, с. Звечан, Тетово. (2397)

Свидетелство за VII одделение на име Кома Ибраимова, Берово. (2398)

Ученичка книшка на име Зора Јанѓелова, с. Турија, Делчево. (2399)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Томислав Трајковски, Скопје. (2400)

Свидетелства за I, II и III година, издадени од Градежниот машински центар во Скопје на име Абедин Саити, Скопје. (2401)

Воена книшка, издадена од Штип на име Бајрам Камили, Скопје. (2402)

Здравствена легитимација, издадена од Скопје на име Тодор Шиков, Скопје. (2403)

Картон и потврда за категорија за приоритет за вработување на име Рамадан Рустем, Скопје. (2404)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Воро Темелковски, Скопје. (2405)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од Основното училиште „Братство единство“, Македонски Брод на име Толеска Мирјана, Македонски Брод. (2406)

Свидетелство на име Цветан Наумчев, ул. „П. Којник“ бр. 1, Титов Велес. (2407)

Ученичка книшка на име Кадим Имери, с. Камењане, Тетово. (2408)

Свидетелство за VIII одделение на име Ремзи Шабани, с. Слатино, Тетово. (2409)

Свидетелство за завршено IV одделение на име Муртезани Шефит, с. Теново, Тетово. (2410)

Свидетелство за VI основно одделение, издадено од Осмолетката „Лирија“, с. Жеровјане на име Џемаили Хузри, с. Теново, Тетово. (2411)

Свидетелство од V и VI одделение, издадено од ОУ „Лирија“, с. Жеровјане на име Муабије Османи, с. Жеровјане, Тетово. (2412)

Свидетелство од V одделение, издадено од ОУ „Лирија“, с. Жеровјане, на име Самије Емини, с. Жеровјане, Тетово. (2413)

Свидетелство за V одделение на име Селиме Рашити, с. Радиовце, Тетово. (2414)

Свидетелство за VIII одделение на име Селами Нуреман, с. Селце Кеч, Тетово. (2415)

Свидетелство за VIII одделение на име Милчи Сулејмани, с. Новоселани, Тетово. (2416)

Дозвола за превоз на патници на име Јумни Сејфулаи, с. Ларце, Тетово. (2417)

Работна книшка на име Реџеп Мустафи, с. Пршовце, Тетово. (2418)

Свидетелства од I до IV одделение на име Арзике Јусуфи, ул. „Бл. Тоска“ бр. 7-а, Тетово. (2419)

Лична карта на име Ирфан Зулбеари, с. Селце Кеч, Тетово. (2420)

Лична карта на име Непбедин Рустеми, с. Селце Кеч, Тетово. (2421)

Свидетелство за VI одделение на име Фејзула Менсур, с. Бозовце, Тетово. (2422)

Свидетелство за VI одделение на име Анѓа Билбилоска, с. Зркле, Тетово. (2423)

Свидетелство за VI одделение на име Иљаз Иљаз, Тетово. (2424)

Свидетелство за V одделение на име Аљија Исен, с. Пирок, Тетово. (2425)

Свидетелство на име Рефик Имери, с. Градец, Тетово. (2426)

Воена книшка на име Исамедин Ферат Мустафа, Тетово. (2427)

Свидетелство за IV одделение на име Шабан Расими, с. Бродец, Тетово. (2428)

Свидетелства за VI, VII и VIII одделение на име Јонус Арслани, Тетово. (2429)

Здравствена легитимација на име Нодир Реџеми, ул. „Бл. Тоска“ бр. 170, Тетово. (2430)

Здравствена легитимација на име Абдурахим Синани, с. Челопек, Тетово. (2431)

Свидетелство за VII одделение на име Фадил Паразити, с. Челопек, Тетово. (2437)

Свидетелство за IV одделение на име Емрули Седули, Гостивар. (2433)

Свидетелство за I клас на име Хово Фејзули, ул. „Мл. Симоноски“ бр. 6/6, Гостивар. (2434)

Свидетелство за III клас на име Драган Трпковиќ, ул. „Св. Спироски“ бр. 30, Гостивар. (2435)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Идриз Иљаз, Скопје. (2436)

Воена книшка, издадена од Прилеп, на име Павле Николовски, Скопје. (2437)

Воена книшка, издадена од Скопје на име Слободан Игевски, Скопје. (2438)

Свидетелство за II клас на име Звонко Глигорски, ул. „Ст. Димески“ бр. 14-а, Прилеп. (2439)

Свидетелство за I и II година на име Блаже Димески, ул. „Јб. Морулеп“ бр. 1, Прилеп. (2440)

Ученичка книшка на име Снежана Ѓорѓиоска, Кеј „9 Септември“ бр. 4, Прилеп. (2441)

Ученичка книшка на име Киро Стеваноски, с. Селце, Прилеп. (2442)

Свидетелство за I година на име Пецо Шупликоски, Прилеп. (2443)

Возачка дозвола на име Љупчо Станчевски, ул. „П. Гули“ бр. 9, Прилеп. (2444)

Свидетелство за VIII одделение на име Мухамед Ајдини, с. Желино, Тетово. (2445)

Свидетелство за VIII клас на име Басри Бајрами, с. Стримница, Тетово. (2446)

Свидетелство за IV одделение на име Афет Емурли, Тетово. (2447)

Воена книшка на име Илџие Имери, с. Боговиње, Тетово. (2448)

Свидетелство за IV одделение на име Бајрам Бајрами, ул. „Браќа Миладинови“ бр. 23, Тетово. (2449)

Свидетелство за V одделение на име Садик Рахмани, с. Гермо, Тетово. (2450)

Свидетелство за IV одделение на име Џемиле Хасани, с. Требиште, Тетово. (2451)

Диплома за IV клас на име Сабри Ибиши, с. Шемшево, Тетово. (2452)

Свидетелство за IV одделение на име Сефедин Шакири, с. Шемшево, Тетово. (2453)

Земјоделска здравствена легитимација на име Аким Изаири, с. Боговиње, Тетово. (2454)

Земјоделска здравствена легитимација на име Имер Елмази, с. Боговиње, Тетово. (2455)

Лична карта на име Аким Изаири, с. Боговиње, Тетово. (2456)

Свидетелство за I година на име Фадил Мемеди, Гостивар. (2457)

Свидетелство за VIII одделение на име Мусли Зендели, с. Форино, Гостивар. (2458)

Свидетелство на име Радифе Хакику, с. М. Турчане, Гостивар. (2459)

Свидетелство на име Марбуле Рамадани, с. Беловиште, Гостивар. (2460)

Лична карта бр. 15464 на име Драги Андоновски, с. Драмче, Делчево. (2461)

Свидетелство за завршено VIII одделение, издадено од ОУ „Сава Ковачевиќ“ во Скопје на име Зоран Јешиќ, Скопје. (2462)

Свидетелство за IV година на име Харалампие Хаџи Ристески, ул. „Републиканска“ бр. 19, Прилеп. (2463)

Свидетелства за III и IV година на име Јагода Јанческа, с. Кривогаштани, Прилеп. (2464)

Ученичка книшка на име Ацо Димковски, ул. „Славиша Војкер“, бр. 11, Куманово. (2465)

Свидетелство за II клас на име Небојша Јовановски, ул. „Т. Димков“ бр. 12, Куманово. (2466)

Свидетелства за V и VI одделение на име Споменка Младеновска, с. Скачковце, Куманово. (2467)

Диплома за III и IV клас на име Елми Љутвиџи, с. Отља, Куманово. (2468)

Свидетелства за I и II година на име Мирјана Суботик, ул. „М. Пијаде“ бр. 83, Куманово. (2469)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Централното основно училиште „Славејко Арсов“, с. Подмочани на име Соколовска Владева Нада, с. Д. Б. Црква, Ресен. (2470)

Работна книшка, рег. бр. 167, серија бр. 399569, издадена од СО Охрид на име Кузмановски Колев Климе, с. Плаке, Охрид. (2471)

Свидетелство за завршено VI одделение, издадено од Централното основно училиште „Славејко Арсов“, с. Подмочани на Стефановска Тодева Љуба, с. Д. Б. Црква, Ресен. (2472)

Воена книшка на име Благо Најдов, с. Сопот, Кавадарци. (2473)

Свидетелство за VIII одделение на име Шериф Идризи, Тетово. (2474)

Свидетелство за VIII одделение на име Идрис Зендели, с. Непроштено, Тетово. (2475)

Свидетелство за V одделение на име Сахиде Алиџи, с. Теарце, Тетово. (2476)

Воена книшка на име Мухамед Џемаили, с. Г. Седларце, Тетово. (2477)

Свидетелство на име Абдулкасер Адеми, ул. „Штипска“ бр. 44, Тетово. (2478)

Здравствена легитимација на име Јошко Божиноски, ул. „Г. Делчев“ бр. 102, Тетово. (2479)

Свидетелство за IV одделение на име Боце Павловски, с. Милетино, Тетово. (2480)

Свидетелство за IV одделение на име Душанка Ангелковска, с. Милетино, Тетово. (2481)

Свидетелство за IV одделение на име Ангa Дамјановска, с. Блаце, Тетово. (2482)

Свидетелство за V одделение на име Самети Сулејмани, с. Челопек, Тетово. (2483)

Свидетелство за VIII одделение на име Иларија Сулејмани, с. Челопек, Тетово. (2484)

Свидетелство за IV одделение на име Лазим Мемииши, с. Челопек, Тетово. (2485)

Лична карта на име Благоуна Симјановска, с. Брвеница, Тетово. (2486)

Свидетелство за VIII одделение на име Исен Исени, с. Палчиште, Тетово. (2487)

Свидетелство за V одделение на име Гајур Даути, с. Шемшево, Тетово. (2488)

Свидетелство за II година на име Благоја Михајловски, с. Вруток, Тетово. (2489)

Свидетелство за I, II и III клас на име Душко Кузмановски, ул. „122“ бр. 3, Тетово. (2490)

Свидетелство за IV одделение на име Асан Селмани, с. Нераште, Тетово. (2491)

Земјоделска здравствена легитимација на име Рефик Абдилазме, с. Шипковица, Тетово. (2492)

Свидетелство за V одделение на име Реџеп Саџиу, с. Теарце, Тетово. (2493)

Свидетелство за II година на име Сабити Ниџази, с. Пршовце, Тетово. (2494)

Свидетелство за V одделение на име Виолета Јаковлевска, Гостивар. (2495)

Свидетелство за VIII одделение на име Назиф Мустафа, ул. „Кочо Зози“ ул. 34, Гостивар. (2496)

Лична карта на име Џумали Зекири, с. Сенокос, Гостивар. (2497)

Свидетелство за I година на име Јован Јакимовски, ул. „Г. Делчев“ бр. 39, Гостивар. (2498)

Свидетелство за I година на име Веле Ангелковски, ул. „Г. Делчев“ бб, Гостивар. (2499)

Свидетелство за II година на име Трпе Руфовски, Кеј Вардар I зграда бр. 1/9, Гостивар. (2500)

Свидетелство за V одделение на име Џемал Авмет, с. Лакавица, Гостивар. (2501)

Свидетелство за VI одделение на име Ниџази Јашари, Гостивар. (2502)

Свидетелство на име Кефендиџар Бафтиџи, с. Добридол, Гостивар. (2503)

Свидетелство на име Шекази Бслули, с. Градец, Гостивар. (2504)

Свидетелства за V и VI одделение на име Јованка Герасимоска, Гостивар. (2505)

Свидетелство на име Ерхан Адем, с. Г. Бањица, Гостивар. (2506)

Диплома за положен завршен испит, издадена од АСУЦ Скопје на име Никола Богојовски, Скопје. (2507)

Работна книшка на име Тодор Димовски, с. Брусник, Битола. (2508)

Диплома за положен завршен испит, издадена од Економското училиште „Моша Пијаде“ во Куманово на име Рушити Енвер, ул. „Бајрам Шабани“ бр. 64, Куманово. (2508-а)

Здравствена легитимација на име Коста Исајлоски, ул. „Чеде Филиповски“ бр. 12, Прилеп. (2509)

Свидетелство за завршено I година, издадено од Гимназијата „Браќа Миладиновци“, нас. Драчево на име Давитковска Анкица, Драчево, Скопје. (2509-а)

Свидетелство за VI одделение на име Тахир Бајрамски, ул. „Тригла“ бр. 453, Прилеп. (2510)

Воена книшка, издадена во Скопје на име Миле Стојановски, с. Дељадровци, Скопје. (2510-а)

Свидетелство за VI одделение на име Мери Ѓорѓиевска, ул. „И. Р. Лола“ бр. 10, Прилеп. (2511)

Свидетелство за III година, издадено од „Гоце Делчев“ во Куманово на име Момчило Цветковски, Куманово. (2511-а)

Свидетелство за VIII одделение на име Соња Маркоска, ул. „Р. Левката“ Прилеп. (2512)

Свидетелство на име Снежана Цветковска, с. Отља, Крива Паланка. (2513)

Свидетелство за I година на име Исуф Адеми, ул. „112“ бр. 32, Тетово. (2514)

Свидетелство за IV одделение на име Имери Неџази, с. Порој, Тетово. (2515)

Свидетелство на име Благоја Митревски, ул. „Ј. Сандански“ бр. 49, Тетово. (2516)

Свидетелство за III година на име Мумин Шемши, с. Орашје, Тетово. (2517)

Свидетелство за IV одделение на име Круме Коцевски, с. Г. Седларце, Тетово. (2518)

Свидетелство на име Туркиџан Ајредини, ул. „Димо Г. Кара“, бр. 7, Тетово. (2519)

Лична карта на име Илџази Сабири, ул. „П. Гули“ бр. 45, Тетово. (2520)

Здравствена легитимација на име Мендуар Лимани, с. Жеровјане, Тетово. (2521)

Здравствена легитимација на име Арза Фазлиџи, с. Теарце, Тетово. (2522)

Ученичка книшка на име Рамадан Бекири, с. Камењане, Тетово. (2523)

Свидетелство за IV одделение на име Асјан Аљити, с. Гургуриште, Тетово. (2524)

Лична карта на име Ремзије Ислами, с. Гермо, Тетово. (2525)

Здравствена легитимација на име Ремзије Ислами, с. Гермо, Тетово. (2526)

Свидетелство за I година на име Драгица Николоска, Гостивар. (2527)

Свидетелство за I година на име Ристо Шамески, с. Жел. Река, Гостивар. (2528)

Свидетелства за V и VI одделение на име Саи-ме Јусуфи, Гостивар. (2529)

КОНКУРСИ

Советот на ООЗТ — Клиника за ортопедски болести при РО Универзитетски центар за медицински науки во Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

1. За реизбор на следните раководни работни места:

1. Шеф на стационарот оддел "А",
2. Шеф на стационарот оддел "Б",
3. Шеф на одделот за физикална медицина и рехабилитација,
4. Шеф на оперативниот тракт-сала,
5. Шеф на поликлиника,
6. Шеф на одделението за анестезија, реанимација и интензивна нега,
7. Главен медицински техничар.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Закон, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— за работните места од 1 до 5 кандидатите треба да се асистенти или специјалисти ортопеди, работно искуство во структурата над 3 години, да имаат организациони способности и морално-политички квалитети;

— за работното место под број 6 кандидатите треба да се асистенти или специјалисти по анестезиологија, работно искуство во структурата над 3 години, да имаат организациони способности и морално-политички квалитети;

— за работното место под број 7 кандидатот треба да има завршено виша медицинска школа со раководно работно искуство 3 години, или средна медицинска школа со раководно работно искуство 4 години, во структурата, да има организациони способности и морално-политички квалитети и да постигнал особено добри резултати во извршувањето на раководните работи и работни задачи.

Конкурсот е отворен 15 дена, сметано од денот на објавувањето. Молбите со потребната документација за исполнување на условите се доставуваат преку архивата до Советот на ООЗТ — Клиника за ортопедски болести — Скопје. (466)

Работничкиот совет на Основната организација на здружен труд — „АВТО ТУРИСТ“ — Крушево, врз основа на донесената одлука

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за реизбор на инокосен рабоводен орган — директор на ООЗТ — „АВТО ТУРИСТ“

Покрај општите услови предвидени со законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено високо образование: машински, сообраќаен или економски факултет со најмалку 4 години работно искуство на раководно работно место;

— да имаат завршено виша стручна подготовка, сообраќаен или економски факултет со најмалку 6 години на раководно работно место;

— да поседуваат морално-политички квалитети и организаторски способности;

— да не се осудувани и да не се под истрага;

— да немаат некоја со закон предвидена пречка за работење на раководно работно место.

Пријавите со потребната документација за докажување на горенаведените услови се доставуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето до Општата служба на ООЗТ „Авто Турист“ — Крушево ул. „Илинденска“ 6б.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување. (467)

Работничкиот совет на ООЗТ „Растително производство“ — Дебар во состав на Земјоделскиот комбинат „Прогрес“ — Дебар

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за именување индивидуален рабоводен орган, директор на ООЗТ „Растително производство“ — Дебар.

Пријавените кандидати покрај општите услови предвидени со Законот, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат висока стручна подготовка, земјоделски факултет, со 2 години работно искуство по дипломирањето или виша земјоделска школа со 4 години работно искуство по дипломирањето;

— да поседуваат морално-политички квалитети;

— да имаат проверени квалитети во поглед на стручноста и организационите и други работни способности;

— да не се осудувани по чл. 511 од Законот за здружениот труд.

Со молбите кандидатите да ги приложат и потребните документи за исполнување на општите и посебните услови по конкурсот.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи да се доставуваат на адреса: Конкурсна комисија на Работничкиот совет на ООЗТ „Растително производство“ — Дебар во состав на ЗК „Прогрес“ — Дебар.

Некомплетираните документи, како и ненавремено доставените, нема да се земаат предвид при разгледувањето. (449)

Врз основа на член 14 од Правилникот за работни односи на РО Рудници „БЕНТОМАК“ и Одлуката на Работничкиот совет број 0202-2138/3, конкурсната комисија

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за пополнување на следните работи и работни задачи:

1. Директор на Општ сектор,
2. Директор на Развојно-аналитички сектор.

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи и Правилникот за работни односи, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— за вршење на работите и работните задачи под 1. кандидатот треба да има стручна подготовка дипломиран правник со 5 години работно искуство;

— за вршење на работите под 2. кандидатот треба да има стручна подготовка дипломиран економист или дипломиран рударски инженер со 5 год. работно искуство.

Покрај молбата кандидатите треба да ги достават следните документи:

— доказ за стручна подготовка;

— доказ дека не му е со закон или судска пресуда забрането обавување на работа на работно место за кое се пријавува;

— доказ за работно искуство;

— согласност од РО ако е вработен.

Молбите со потребните документи да се доставуваат на адреса: Рудници „Бентомак“ — Кр. Паланка, ул. „Маршал Тито“ 6б.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (468)

Работната организација за промет со мешовити стоки на мало и големо извоз-увоз „ОСМИ СЕПТЕМВРИ“ — Дебар согласно одлуката на работничкиот совет бр. 04-30

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за индивидуален работоводен орган на работната организација директор (реизбор)

Покрај општите услови утврдени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат високо образование — економски факултет со пет години работно искуство од кои четири години на раководни работни места,

— да имаат више образование — виша економска или комерцијална школа со шест години работно искуство, од кои пет години на раководни работни места,

— да поседуваат организациони способности и способност за раководење,

— да не се осудувани за кривични дела предвидени во член 511 од Законот за здружениот труд и

— да поседуваат морално-политички квалитети.

Личниот доход се одмерува согласно одредбите на Самоуправната спогодба за распределба на доходот и на личните доходи во работната организација.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Неблаговремените и некомплетираниите молби нема да се разгледуваат. (470)

Советот на РО Земјоделски факултет — Скопје
ООЗТ — Институт за проучување на почвите — Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор на следното работно место:

— еден наставник во сите звања по предметот Микробиологија.

Кандидатот треба да ги исполнува условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, а согласно донесената Одлука за критериумите за избор на наставно-научните работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за проучување на почвите — Скопје.

Кон пријавата кандидатите треба да приложат диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци.

Рок за пријавување е 15 дена од денот на објавувањето на Конкурсот.

Некомплетни документи нема да се земаат предвид при разгледувањето. (492)

Врз основа на член 19 од Статутот на ООЗТ — Институт за поледелство и градинарство — Скопје, како и Одлуката на Советот од XI-та редовна седница, одржана на 27. XI. 1979 година

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор на следните работни места:

1. еден наставник во сите звања по предметот Заштита од ерозија,
2. еден помлад асистент или асистент по предметот Селекција со семејпроизводство,
3. еден помлад асистент или асистент по предметот Индустриски култури,
4. еден помлад асистент или асистент по предметот Механизација,

5. еден помлад асистент или асистент по предметот Градинарство,
6. еден помлад асистент или асистент по предметот Ботаника,
7. еден помлад асистент или асистент за научна работа за житни култури,
8. еден приправник за научна работа за житни култури.

Кандидатите треба да ги исполнуваат условите пропишани со Законот за високото образование на СРМ, Законот за организирање на научните дејности на СРМ, а согласно донесената Одлука за критериумите за избор на наставно-научни работници во РО Земјоделски факултет — Скопје.

За работното место под точка 4 предност имаат кандидатите со лозаро-овоштарска насока.

Пријавите се поднесуваат до ООЗТ — Институт за поледелство и градинарство — Скопје, булевар „Југославија“ б.б.

Кон пријавата, кандидатот треба да приложи диплома, куса биографија, список на стручни и научни трудови и по еден примерок од самите трудови.

Пријавата, кусата биографија и списокот на стручните и научните трудови се поднесуваат во 4 примероци. (493)

Собирот на Работната заедница на ОЗТ „Пролетер“ — Струмица, врз основа на Одлуката донесена на ден 11. XII. 1979 година,

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за пополнување на работното место раководител на Работната единица за откуп и продажба на лековити билки и ароматични растенија

Кандидатот, покрај општите услови, треба да ги исполнува и следните посебни услови:

- да има завршено медицински факултет;
- да има положен стручен испит;
- да има положено странски јазик — германски;
- да има положено испит за стручна оспособеност за производство на козметички и мирисни средства;
- да покажува интересирање и спремност за натамошно стручно усовршување во областа на лековитите билки и дерматокосметологијата.

Личниот доход ќе се регулира со самоуправна спогодба.

Молбите со потребната документација да се достават до Собирот на Работната заедница на ОЗТ „Пролетер“ — Струмица.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“.

Молбите со некомплетната документација и неблагоприятно пристигнатите нема да се земаат предвид при разгледувањето. (494)

Советот на Економскиот факултет — Скопје

р а с п и ш у в а

КОНКУРС

за избор на наставник на неодредено време во сите наставнички звања по предметот Математика за економисти II

Покрај општите услови предвидени за засновање на работен однос, кандидатите треба да ги исполнуваат и посебните услови, предвидени во Законот за високото образование и Статутот на Факултетот.

Пријавите се поднесуваат до Секретаријатот на Факултетот во рок од 30 дена од објавувањето на конкурсот во „Службен весник на СРМ“. (499)

Работничките совети на ООЗТ „Мелпек“, ООЗТ „Овчеполка“, ООЗТ „Промет со услуги“ и Работната заедница во состав на Работната организација „Жито продукт“ — Св. Николе,

распишуваат

К О Н К У Р С

за именување на:

1. директор на ООЗТ „Мелпек“;
2. директор на ООЗТ „Промет со услуги“;
3. директор на ООЗТ „Овчеполка“;
4. финансиски директор во Работната организација.

Услови:

Кандидатите под точка 1, 2 и 3, покрај општите услови предвидени со закон, треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да имаат завршено високо образование (економски, технолошки, правен или земјоделско-шумарски факултет);
- кандидатот под бр. 4 да има завршено економски факултет;
- да имаат 5 години работно искуство и тоа на раководно работно место;
- да поседуваат организаторски способности во раководењето и морално-политички квалитети;
- да не се осудувани за кривично дело по чл. 511 од ЗЗТ.

Кон молбата кандидатите треба да ја приложат и следната документација:

- диплома за завршено високо образование,
- потврда за работното искуство,
- уверение дека не се осудувани за кривично дело по чл. 511 од ЗЗТ.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето.

Молбите со потребните документи се доставуваат на адреса:

Работна организација „Жито продукт“ — Св. Николе, ул. „Маршал Тито“ бр. 69, Св. Николе.

Некомплетните документи и ненавремено пристигнатите молби нема да бидат земени предвид при разгледувањето. (495)

Врз основа на член 95 став 1 од Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 17/79 — пречистен текст), Собранието на општината Кичево

О Б Ј А В У В А

дека ќе врши избор на ПРЕТСЕДАТЕЛ на Општинскиот суд — Кичево.

Кандидатите покрај општите услови предвидени со Законот за работни односи треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

- да се државјани на СФРЈ;
- да се дипломирани правници со потребно искуство и стручно знаење;
- да имаат положен правосуден испит; и
- да имаат морално-политички квалитети за вршење на судска функција.

Молбите — пријавите заедно со доказите дека ги исполнуваат пропишаните услови по Законот се доставуваат до Комисијата за избор и именување на Собранието на општината Кичево.

Објавата е отворена петнаесет дена, сметано од денот на објавувањето во дневниот печат „Нова Македонија“.

Молбите — пријавите некомплетирани или ненавремено поднесени Комисијата нема да ги земе предвид при разгледувањето. (491)

СОДРЖИНА

Страна

477. Одлука за потврдување на Самоуправната спогодба за здружување во Републиката заедница на научните дејности — — — — — 821
478. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација за исхрана на студентите „Исхрана“ — Скопје во делот со кој се уредуваат прашањата по кои учествуваат во одлучувањето претставниците на општествената заедница и студентите — — — — — 821
479. Одлука за давање согласност на Самоуправната спогодба за здружување на основните организации на здружениот труд во Работна организација „Студентски центар Скопје“ во Скопје, во делот со кој се уредуваат прашањата по кои во одлучувањето учествуваат претставниците на општествената заедница и студентите — — — — — 821
480. Одлука за потврдување Статутот на Републиката заедница на научните дејности — — — — — 822
481. Одлука за давање согласност на Статутот на Основната организација за сместување на студентите „Сместување“ — Скопје во делот со кој се уредуваат прашањата по кои во одлучувањето учествуваат претставниците на општествената заедница и студентите — — — — — 822
482. Одлука за разрешување и именување претставници на општествената заедница во Советот на Педагошката академија во Скопје — — — — — 822
483. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на индивидуален работороден орган — директор на ООЗТ — Клиника за детски болести при Универзитетскиот центар за медицински науки во Скопје — — — — — 822
484. Одлука за именување претставници на општествената заедница во Комисијата за изготвување предлог за избор на директор на ООЗТ — Економски институт во Скопје — — — — — 823
485. Одлука за разрешување заменик републички секретар за економски односи со странство — — — — — 823
486. Одлука за избор на судии на Врховниот суд на Македонија — — — — — 823
487. Одлука за разрешување судии на Врховниот суд на Македонија — — — — — 823
488. Одлука за разрешување судија на Стопанскиот суд на Македонија и избор на судии во Окружниот стопански суд во Скопје — — — — — 824
489. Одлука за разрешување и избор на судии на Окружниот суд во Скопје — — — — — 824
490. Наредба за измена на Наредбата за начинот и постапката за остварување на премијата за кравјо и овчо млеко според Одлуката за премија за кравјо и овчо млеко во 1979 година — — — — — 824